

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>СЕМИНАР-ХИРУРГИЈА</b>			
2.	Код	ОМ- 622			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Хирургија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на катедрата Проф.д-р Миле Петровски *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Хирургија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиени кредити (положен испит) од предметот хирургија и клиничка пракса по хирургија			
10.	<b>Цели на предметната програма:</b> На семинарите кои се проблемски конципирани, со приказ на пациенти, се работи актуелната патологија. Студентот добива можност за запознавање на широката хируршка казуистика.				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теоретска обработка на случаи по соодветни теми</li> <li>• Решавање на случаи по соодветни теми.</li> <li>• Проблемски конципирани семинари комбинирани со приказ на пациент</li> </ul> <p>Наставата ќе се организира во тек на 5дена по 4 часа. Ќе бидат организирани 2 турнуси во тек на XI и XII семестар.</p>				
12.	<b>Методи на учење:</b> Се одвива на менторски принцип со професори. Студентот активно учествува во дискусиите и јавните презентации на случаи. Студентот ќе работи секој ден по систем на ротација во семинарски групи од 20 студенти , ќе има средба со експерти , ќе учествува во дискусија “за и против”. Ќе се изведува таторски модел на настава со решавање на случаи.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на распложивото време	20 часови семинари 10 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа		Семинари 20 часови
16.	Други форми на	16.1	Проектни задачи		часови

	активности	16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	10 часови
17.	Начин на оценување <span style="float: right;">бодови</span>			
17.1	Завршен испит	Решавање на случај (семинарска работа) мин. – макс. Писмен дел <span style="float: right;">бодови 15 - 30</span> Усмена презентација <span style="float: right;">бодови 15 - 30</span>		
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа писмена + усмена презентација		
17.3	Активно учество	мин. - макс. Семинари* <span style="float: right;">бодови 30 - 40</span>  *Семинарите се организирани во тек на 5 дена по 4 часа. Присуство: 4 бода; активност: 4 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Студентот треба да освои минимум 60 бода. Оценувањето на студентот е описно (положил).		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> За да добие потпис студентот е потребно да ги посетува и активно да учествува на семинарите и да освои минимум бодови  За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарска работа и power point презентација.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература			
	Задолжителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
22.1	1	Лин С. Бакли Питер Г. Шилаги	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја – проект на владата на РМ	Академски печат, 10 издание
				Година
				2012